



**БАРАЊЕ
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ ПО ПОВОД
3 ДЕКЕМВРИ-ДЕНОТ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ**

Врз основа на одредбите од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на детската, социјалната и здравствена заштита за 2023 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 25/2022), се поднесува барање за остварување на еднократна парична помош по повод 3 декември 2023 година, Денот на лицата со попреченост согласно Јавниот повик број 11-7754/1 од 20.11.2023 година

Јас, (име и презиме) _____,
со адреса на живеење на ул. _____
бр. _____
телефон за контакт _____

Поднесувам барање за остварување на финансиска помош по повод 3 декември – Денот на лицата со попреченост согласно Јавниот повик број 11-7754/1 од 20.11.2023 година

Кон ова барање ги приложувам следните документи:

- копија од лична карта
- копија од трансакциска сметка
- наод и мислење за вид и степен на попреченост во физичкиот или психичкиот развој и специфичните потреби или конзилијарно мислење/наод за остварување на право на додаток за попреченост во прв степен или друг документ со кој се потврдува видот и степенот на попреченост

Под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека горенаведените податоци се вистинити, а за секоја евентуална измена ќе ја известам Општината.

Се согласувам кон целокупната документација да биде приложена и фотокопија од мојот документ за лична идентификација, при што податоците од истиот ќе се користат исклучиво за реализирање на предметното барање.

Барател

(датум)

Скопје

(потпис)



ОПШТИНА КАРПОШ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕТСКА, СОЦИЈАЛНА
И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

